

## Neni 3

Dispozitat e nenit 289 paragrafi (4) pika 5) e Ligjit për lundrim të brendshëm ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 55/2007, 26/2009, 22/10, 23/11, 53/11, 155/12, 15/13, 137/13, 163/13, 42/14, 166/14, 146/15, 193/15 dhe 31/16) dhe dispozitat nga neni 1 i këtij ligji me të cilin neni 289 paragrafi (4) pika 5) plotësohet me aline të re 6, nuk do të zbatohen nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji deri më 1 shtator 2018.

## Neni 4

Kapiteni i kapitanerisë i cili është emëruar në periudhën nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji deri më 1 shtator 2018, është i obliguar të plotësojë kushtin për njohje të gjuhës së huaj më së voni në afat prej një viti nga dita e emërimit të tij.

Kapitenit të kapitanerisë, që nuk do ta plotësojë kushtin për njohje të gjuhës së huaj në afatin e përcaktuar në paragrafin 1 të këtij neni, i pushon mandati.

## Neni 5

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

## 1170.

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

## У К А З

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ГРАДЕЊЕ**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за градење,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 4 април 2018 година.

Бр. 08-2469/1  
4 април 2018 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
м-р **Талат Цафери**, с.р.

## ЗАКОН

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ГРАДЕЊЕ**

## Член 1

Во Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ број 130/2009, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16 и 132/16), во членот 128-б став (3) во точката 3) бројот „300“ се заменува со бројот „240“.

Во точката 5) алинеја 5 точката на крајот од реченицата се заменува со сврзникот „или“ и се додава нова алинеја 6, која гласи:

„- АПТИС (ARTIS) - најмалку ниво Б2 (B2).“.

Точката 6) се брише.

## Член 2

Во членот 130 став (1) во алинејата 5, бројот „300“ се заменува со бројот „240“.

Алинејата 8 се менува и гласи:

„- поседува потврда за познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и“.

Алинејата 9 се брише.

## Член 3

Одредбите од членот 128-б став (3) точка 5) од Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ број 130/2009, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16 и 132/16) и одредбите од членот 1 од овој закон со кој членот 128-б став (3) точка 5) се дополнува со нова алинеја 6, нема да се применуваат од денот на влегувањето во сила на овој закон до 1 септември 2018 година.

## Член 4

Директорот кој е именуван во периодот од денот на влегувањето во сила на овој закон до 1 септември 2018 година, е должен да го исполни условот за познавање на странски јазик најдоцна во рок од една година од денот на неговото именување.

На директорот кој нема да го исполни условот за познавање на странски јазик во рокот утврден во ставот 1 на овој член му престанува мандатот.

## Член 5

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

## L I G J

**PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR NDËRTIM**

## Neni 1

Në Ligjin për ndërtim ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 130/2009, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16 dhe 132/16) në nenin 128-b paragrafi (3) në pikën 3) numri "300" zëvendësohet me numrin "240".

Нë pikën 5) alineja 5 pika në fund të fjalisë zëvendësohet me lidhëzën “ose” dhe shtohet alineja e re 6 si vijon:  
 “-APTIS (APTIS) –së paku niveli B2 (B2).”  
 Pika 6) shlyhet.

## Neni 2

Në nenin 130 paragrafi (1) në alinenë 5, numri "300" zëvendësohet me numrin "240".

Alineja 8 ndryshohet si vijon:

“- posedon vërtetim për njohjen e programeve kompjuterike për punë në zyrë dhe”.

Alineja 9 shlyhet.

## Neni 3

Dispozitat nga neni 128-b paragrafi (3) pika 5) nga Ligji për ndërtim (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 130/2009, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16 dhe 132/16) dhe dispozitat nga neni 1 i këtij ligji me të cilin neni 128-b paragrafi (3) pika 5) plotësohet me alinenë e re 6, nuk do të zbatohen nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji deri më 1 shtator 2018.

## Neni 4

Drejtori i cili është emëruar në periudhën nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji deri më 1 shtator 2018, është i detyruar ta plotësojë kushtin për njohjen e gjuhës së huaj më së voni në afat prej një vit nga dita e emërimit të tij.

Drejtorit i cili nuk do ta plotësojë kushtin për njohjen e gjuhës së huaj në afatin e përcaktuar në paragrafin 1 të këtij neni i pushon mandati.

## Neni 5

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.

**1171.**

Vrz основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

**У К А З****ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СИГУРНОСТ ВО ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СИСТЕМ**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за сигурност во железничкиот систем, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 4 април 2018 година.

Бр. 08-2470/1  
4 април 2018 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
м-р **Талат Цафери**, с.р.

**ЗАКОН****ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СИГУРНОСТ ВО ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СИСТЕМ**

## Член 1

Во Законот за сигурност во железничкиот систем („Службен весник на Република Македонија“ број 48/10, 23/11, 53/11, 158/11, 137/13, 163/13, 42/14, 166/14, 147/15, 193/15, 31/16, 52/16, 63/16 и 71/16), во членот 40 став (4) точка 5) во алинејата 5 знакот точка запирка се заменува со сврзникот „или“ и се додава нова алинеја 6, која гласи:

„- АПТИС (APTIS) - најмалку ниво B2 (B2).“.

Точката 6) се брише.

## Член 2

Во член 46 ставовите (4), (5), (6) и (7) се менуваат и гласат:

„(4) Инспектор за сигурност на железничката инфраструктура може да биде лице кое:

- е државјанин на Република Македонија,
- е полнолетно,
- има општа здравствена способност,
- не му е изречена казна со правосилна судска пресуда за забрана на вршење на професија, дејност или должност,
- има стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен - градежен факултет - сообраќајна насока, што се докажува со уверение,

- има пет години работно искуство во структурата по дипломирањето,

- ги исполнува другите услови утврдени во актот за систематизација на работните места,

- поседува потврда за познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и

- има лиценца за инспектор од областа на надлежноста на инспекциската служба.

(5) Инспектор за сигурност на влека на возови и возни средства може да биде лице кое:

- е државјанин на Република Македонија,

- е полнолетно,

- има општа здравствена способност,

- не му е изречена казна со правосилна судска пресуда за забрана на вршење на професија, дејност или должност,

- има стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен електро-технички или машински факултет, што се докажува со уверение,

- има пет години работно искуство во структурата по дипломирањето,

- ги исполнува другите услови утврдени во актот за систематизација на работните места,

- поседува потврда за познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и

- има лиценца за инспектор од областа на надлежноста на инспекциската служба.